

УПАТСТВО ЗА ПОВРЗУВАЊЕ НА СМЕТКОВОДИТЕЛ СО ПРАВЕН СУБЈЕКТ



Предуслови

Потребно е да имате пристап во апликацијата за Електронско Поднесување на Годишни Сметки во улога на сметководител.

Потребно е правниот субјект со кого сакате да се асоцирате да е регистриран во Трговскиот Регистар/Регистарот на Други Правни Лица.

Потребно е правниот субјект да има валидна електронска адреса регистрирана во Трговскиот Регистар, или да има регистриран управител со валидна електронска адреса во решението за Електронско Поднесување на Годишни Сметки.


<p>Чекор 1</p> <p>Вклучете еден од прелистувачите (Internet Explorer, Google Chrome или Mozilla Firefox).</p> <p>Навирајте на страната на Централен Регистар и продолжете кон заштитениот дел (Кликнете на линкот 'Продолжете кон заштитениот дел').</p> <p>Внесете го вашето корисничко име и лозинка.</p>	<p>ЦЕНТРАЛЕН РЕГИСТАР НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА</p> <p>СИСТЕМ ЗА ЦЕНТРАЛИЗИРАНО НАЈАВУВАЊЕ НА КОРИСНИЦИ</p> <p>РЕГИСТРИРАЈТЕ СЕ Македонски English</p> <p>Систем за централизирано најавување на корисници</p> <p>Внесете го зашето корисничко име и лозинка за да се најавите на потребниот систем. Доколку не сте регистрирани, можете да се регистраите овде.</p> <p>Вашето корисничко име: Вашата лозинка: Најави се</p> <p>ја заборавивте вашата лозинка?</p>
--	--



Чекор 2	По најавување во апликацијата, одете на страната за менаџирање на правни субјекти.	 <p>Регистар на годишни сметки Aaol Smetkovoditel User Мој профил Одјави се</p> <p>Почетна Администрација Услуги Помош</p> <p>Почитува Менаџирање на правни субјекти</p> <p>Добредојдовте на Системот за електронско поднесување на годишни сметки. Најавени сте во улога на сметководител и Вашите привилегии дозволуваат да ги преземете следните кориснички акции:</p>																																				
Чекор 3	<p>Страната за менаџирање на правни субјекти содржи преглед на сите асоцирани правни субјекти.</p> <p>Доколку сакате да се асоцирате со нов правен субјект, кликнете на линкот “ДОДАДИ” за да се асоцирате со правниот субјект за кој сакате да бидете сметководител.</p>	 <p>Регистар на годишни сметки Aaol Smetkovoditel User Мој профил Одјави се</p> <p>Почетна Администрација Услуги Помош</p> <p>Листа на асоцирани правни субјекти Активни барања за асоцијација Историја на барања</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>ЕМБС</th> <th>Подружница</th> <th>Назив</th> <th>Податоци за сертификатот</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>05834813</td> <td>1</td> <td>трговско друштво за производство, угостителство, трговија услуги ПОЦКО увоз-извоз ДООЕЛ Охрид-ресторан КАЈ ПОЦКО подружница Охрид</td> <td></td> </tr> <tr> <td>06032516</td> <td></td> <td>Трговско друштво за производство трговија и услуги увоз-извоз ДИ-ВИК Охрид ДООЕЛ Охрид с.д.Лакочереј</td> <td></td> </tr> <tr> <td>06039804</td> <td></td> <td>Друштво за фотографски услуги, издавачка дејност, трговија и производство ФОТО МИКЕНА ДОО увоз-извоз Битола-во ликвидација</td> <td></td> </tr> <tr> <td>06056423</td> <td></td> <td>Друштво за производство, трговија и услуги увоз-извоз ЛИЛЈАНА ДООЕЛ Штип</td> <td></td> </tr> <tr> <td>06061206</td> <td></td> <td>Трговско, услужно и производно друштво 2006 ДА-ЈО увоз-извоз Битола ДООЕЛ</td> <td></td> </tr> <tr> <td>06088040</td> <td></td> <td>Друштво за производство, услуги и трговија на големо и мало ЗАРЧЕ ПОПИ ДОО увоз-извоз Охрид</td> <td></td> </tr> <tr> <td>06133134</td> <td>1</td> <td>Друштво за угостителство, трговија, туризам и услуги ПЕТАР-АЊА-РЕИЛНА увоз-извоз ДООЕЛ Скопје - Подружница РЕИЛНА Скопје</td> <td></td> </tr> <tr> <td>06198627</td> <td></td> <td>Друштво за трговија, производство и услуги АКВИЛА-М ДООЕЛ Струмица</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>ДОДАДИ</p> <p>Листа на правни субјекти со кои управувате</p> <p>Не постојат внесени правни субјекти со кои сте поврзан како управител Како да додадам правен субјект?</p> <p>Изберете запис од листата на правни субјекти со кои управувате.</p> <p>Додади Промени Избриши</p>	ЕМБС	Подружница	Назив	Податоци за сертификатот	05834813	1	трговско друштво за производство, угостителство, трговија услуги ПОЦКО увоз-извоз ДООЕЛ Охрид-ресторан КАЈ ПОЦКО подружница Охрид		06032516		Трговско друштво за производство трговија и услуги увоз-извоз ДИ-ВИК Охрид ДООЕЛ Охрид с.д.Лакочереј		06039804		Друштво за фотографски услуги, издавачка дејност, трговија и производство ФОТО МИКЕНА ДОО увоз-извоз Битола-во ликвидација		06056423		Друштво за производство, трговија и услуги увоз-извоз ЛИЛЈАНА ДООЕЛ Штип		06061206		Трговско, услужно и производно друштво 2006 ДА-ЈО увоз-извоз Битола ДООЕЛ		06088040		Друштво за производство, услуги и трговија на големо и мало ЗАРЧЕ ПОПИ ДОО увоз-извоз Охрид		06133134	1	Друштво за угостителство, трговија, туризам и услуги ПЕТАР-АЊА-РЕИЛНА увоз-извоз ДООЕЛ Скопје - Подружница РЕИЛНА Скопје		06198627		Друштво за трговија, производство и услуги АКВИЛА-М ДООЕЛ Струмица	
ЕМБС	Подружница	Назив	Податоци за сертификатот																																			
05834813	1	трговско друштво за производство, угостителство, трговија услуги ПОЦКО увоз-извоз ДООЕЛ Охрид-ресторан КАЈ ПОЦКО подружница Охрид																																				
06032516		Трговско друштво за производство трговија и услуги увоз-извоз ДИ-ВИК Охрид ДООЕЛ Охрид с.д.Лакочереј																																				
06039804		Друштво за фотографски услуги, издавачка дејност, трговија и производство ФОТО МИКЕНА ДОО увоз-извоз Битола-во ликвидација																																				
06056423		Друштво за производство, трговија и услуги увоз-извоз ЛИЛЈАНА ДООЕЛ Штип																																				
06061206		Трговско, услужно и производно друштво 2006 ДА-ЈО увоз-извоз Битола ДООЕЛ																																				
06088040		Друштво за производство, услуги и трговија на големо и мало ЗАРЧЕ ПОПИ ДОО увоз-извоз Охрид																																				
06133134	1	Друштво за угостителство, трговија, туризам и услуги ПЕТАР-АЊА-РЕИЛНА увоз-извоз ДООЕЛ Скопје - Подружница РЕИЛНА Скопје																																				
06198627		Друштво за трговија, производство и услуги АКВИЛА-М ДООЕЛ Струмица																																				

Чекор 4

Внесете го ЕМБС-то на правниот субјект (и бројот на подружница, доколку се однесува на подружница) и притиснете го копчето 'Вчитај'.

Доколку податоците за ЕМБС и бројот на подружницата на правниот субјект постојат во Трговскиот Регистар, податоците за правниот субјект ќе бидат успешно вчитани.



<p>Чекор 5</p>	<p>Одберете сертификат од листата на понудени сертификати кои претходно ги имате прикачено во системот за Централизирано Менаџирање на Корисници и кликнете на копчето „Потврди“.</p> <p>НАПОМЕНА: Сертификатот кој ќе го изберете ќе биде асоциран со конкретниот субјект. При поднесување/потпишување на годишни сметки и други пријави за тој субјект, ќе биде потребно да го користите избраниот сертификат. Доколку има потреба, имате можност да го замени сертификатот со друг.</p>	
<p>Чекор 6</p>	<p>Доколку барањето за асоцијација со соодветниот правен субјект било успешно, корисникот ќе добие порака дека барањето било успешно испратено.</p>	

Чекор 7

Управителот на правниот субјект со кој сметководителот сака да се асоцира (испратил барање за асоцијација), на својата email адресата ќе добие линк со барање за асоцијација на неговиот правен субјект со конкретен сметководител. Управителот може да донесе 2 типа на одлука. Доколку управителот на соодветниот правен субјект сака сметководителот кој го испратил барањето за асоцијација да биде сметководител на неговиот правен субјект, тогаш треба да кликне на копчето „Одобри“. Во овој случај, сметководителот ќе биде асоциран со конкретниот правен субјект и за истиот ќе може електронски да поднесува годишни сметки.

Регистар на годишни сметки Стојче Славковски

Почетна Администрација Услуги Помош

Барање за асоцијација

Поднесено барање за асоцијација како сметководител со правниот субјект [redacted] на датум [redacted] од страна на сметководителот [redacted] со сертификатот чиј издавач е: [redacted] со сериски број [redacted]

Детали за сертификат **Одобри** Отфрли

Чекор 8

Доколку управителот на соодветниот правен субјект не сака сметководителот кој го испратил барањето за асоцијација да биде сметководител на неговиот правен субјект,тогаш треба да кликне на копчето „Отфрли“ и да внесе причина поради кој а сака да го отфрли барањето за асоцијација кое го испратил соодветниот сметководител. Притоа доколку управителот на правниот субјект мисли дека се случило злоупотреба, во прозорецот до штиклира полето „Пријави злоупотреба“.

Регистар на годишни сметки

Почетна | Администрација | Услуги | Помош

Барање за асоцијација

Поднесено барање за асоцијација како сметководител со правниот субјект [REDACTED] на датум [REDACTED] од страна на сметководителот [REDACTED] со сертификатот чиј издавач е: [REDACTED] со сериски број [REDACTED]

Детали за сертификат | Одобри | **Отфрли**

РЕГИСТАР НА ГОДИШНИ СМЕТКИ

Сите права се задржани © 2013 Централен Регистар на Република Македонија
Бул. Кузман Јосифовски Питу бр. 1 1000 Скопје
тел. +389 2 3288 100
факс +389 2 3123169

[Политика за приватност](#)

За оптимално користење на системот, препорачуваме:
Google Chrome, Mozilla Firefox или IE 9.0+.

Регистар на годишни сметки

Почетна | Администрација | Услуги | Помош

Барање за асоцијација

Поднесено барање за асоцијација како сметководител со правниот субјект **Друштво за производство, трговија и услуги ЦАЛЕСА КОМЕРЦ увоз-извоз ДООЕЛ с.Белче Демир Хисар** на датум **15.11.2013** од страна на сметководителот **Коста Василевски** со сертификатот чиј издавач е: **CN=CA, DC=REAKTIV, DC=IN** со сериски број **5DF71726000000004D5**.

Детали за сертификат | Одобри | Отфрли

РЕГИСТАР НА ГОДИШНИ СМЕТКИ

Сите права се задржани © 2013 Централен Регистар на Република Македонија
Бул. Кузман Јосифовски Питу бр. 1 1000 Скопје
тел. +389 2 3288 100
факс +389 2 3123169

[Политика за приватност](#)

За оптимално користење на системот, препорачуваме:
Google Chrome, Mozilla Firefox или IE 9.0+.

Одбивање

Дали сте сигурни дека сакате барањето за асоцијација со **Друштво за производство, трговија и услуги ЦАЛЕСА КОМЕРЦ увоз-извоз ДООЕЛ с.Белче Демир Хисар** поднесено од страна на сметководителот **Коста Василевски** да го одбиете?

Забелешка:

Пријави злоупотреба

Потврди | Откажи